



# СЛУЖ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

1830  
Sluzbeni vesnik JR  
Makedonije

91001 Skopje  
fab 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 26 д

БЕЛ

БРОЈ 70

ГОД. XLII

– претплата  
изнесува 6.000 динари. – Рок за  
рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована  
Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

992.

Врз основа на член 63 од Законот за вршењето на внатрешните работи од надлежност на сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85 и 24/86), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ВООРУЖУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

##### Член 1

Вооружувањето на работниците и на единицата на милиција во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи (во натамошниот текст: Сојузниот секретаријат) се состои од огнено и хемиско оружје.

Единицата на милиција во Сојузниот секретаријат може да биде снабдена со оклопни и други возила со соодветно вооружување.

##### Член 2

Огненото оружје од член 1 став 1 на оваа уредба се состои од пиштоли, автомати, пушки, пушкотмитралези, митралези, рачни бомби, рачни фрлачи и муниција за тоа оружје.

Хемиското оружје од член 1 на оваа уредба се состои од рачни бомби со соодветно полнење, пушки и пиштоли со хемиски куршуми и други направи приспособени за испулање на хемиски средства заради привремено онеспособување.

##### Член 3

Работниците на милицијата во Сојузниот секретаријат се вооружени со пиштоли.

Со кое друго огнено или хемиско оружје од член 2 на оваа уредба ќе бидат вооружени работниците на милицијата и единиците на милицијата во Сојузниот секретаријат, одлучува сојузниот секретар за внатрешни работи (во натамошниот текст: сојузниот секретар).

##### Член 4

Ако работникот на милиција во Сојузниот секретаријат, во вршењето на службата, остане без оружјето од член 3 на оваа уредба, ќе му се издаде соодветно оружје.

Неупотребливото оружје и муницијата се расходуват.

За расходувањето на неупотребливото оружје и муниција одлучува сојузниот секретар.

##### Член 5

Работникот на милицијата во Сојузниот секретаријат кој намерно или од крајно невнимание ќе го оштети, уништи или изгуби оружјето или муницијата е должен да ја надомести причинетата штета.

Постоенето на штета и околностите под кои дошло до оштетување, уништување или губење на оружјето и муницијата, како и височината на причинетата штета, ги утврдува комисијата што ја определува сојузниот секретар.

##### Член 6

Сојузниот секретар ги определува: типовите на одделни видови огнено и хемиско оружје и на оклопните и

други возила со соодветно вооружување од чл. 1 и 2 на оваа уредба; видот и количината на оружјето и муницијата потребни за вооружување на работниците и единицата на милицијата во Сојузниот секретаријат; начинот на издавање, чување, одржување, складирање и водење на евиденција за оружјето и муницијата; начинот на вршење технички прегледи, проверка на квалитетот, поправки и расходување на оружјето и муницијата; постапката на утврдување на штетата причинета врз оружјето, муницијата, делови на оружјето и опремата на вооружувањето.

##### Член 7

Со денот на влегување на оваа уредба во сила престанува да важи Уредбата за вооружувањето на припадниците на милицијата во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/76).

##### Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 504

9 декември 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

993.

Врз основа на член 5 од Законот за единствениот регистар на населението („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/86), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЧИН НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ГРАЃАНИТЕ, ШТО СЕ Внесуваат ВО ЕДИНСТВЕНИОТ РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ

##### Член 1

Со оваа уредба се пропишува единствениот начин на обезбедување податоци за граѓаните што се внесуваат во единствениот регистар на населението (во натамошниот текст: регистарот) и единствениот начин на водење на регистарот, евидентирањето на промените на податоците, размената на податоците и искажувањето и давањето податоци од регистарот.

##### Член 2

Органот односно организацијата надлежна за водење на регистарот воведува регистар со евидентирање на податоците од член 2 точ. 1 до 4 на Законот за единствениот регистар на населението (во натамошниот текст: Законот) за сите граѓани од своето подрачје, што ги обезбедува од евиденцијата на живеалиштата на граѓаните и од евиденцијата на определените единствени матични броеви на граѓаните.

Проверка и дополнение на податоците од став 1 на овој член, органот односно организацијата што води регистар врши преку матичните книги.

Органите односно организациите кои водат евиденција на живеалиштата, евиденција на определените единствени матични броеви на граѓаните и на матичната книга се должни да им ги доставуваат бараните податоци на органите односно на организациите кои водат регистар.

#### Член 3

По воведувањето на регистар, надлежните органи кои водат податоци за граѓаните што се евидентираат во регистарот од член 2 точ. 1 до 4 на Законот, се должни тие податоци да им ги доставуваат на надлежните органи или организации кои водат регистар, и тоа:

- 1) органите кои водат евиденција на живеалиштата за граѓаните кои пријавиле односно одјавиле живеалиште или пријавиле промена на адресата на станот;
- 2) органите кои водат матични книги – за граѓаните што се родени и кои умреле;
- 3) органите надлежни за прием и отпуст од државјанството на СФРЈ – за граѓаните на кои им престанало државјанството на СФРЈ и на лицата што се примени во државјанство на СФРЈ;
- 4) органите надлежни за промена на имињата и презимињата – за промените на имињата и презимињата на граѓаните;
- 5) органите односно организациите кои го определуваат единствениот матичен број на граѓаните – за измените на единствениот матичен број на граѓаните.

#### Член 4

Органите односно организациите од член 3 на оваа уредба ги доставуваат податоците за граѓаните во рокот предвиден со републичките односно со покраинските прописи, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на евидентирањето на тие податоци.

#### Член 5

Регистарот се води на начинот со кој се обезбедува тековно искажување и давање на индивидуални и збирни податоци за граѓаните.

Податоците содржени во регистарот се евидентираат на начинот кој се применува во евиденциите што служат како извор за обезбедување на податоци за регистарот.

#### Член 6

Органот односно организацијата што води регистар е должна да ја евидентира секоја промена на податоците во регистарот во рокот предвиден со републичките односно со покраинските прописи, а најдоцна во рок од осум дена од денот на приемот на извештајот за промената.

#### Член 7

Органот односно организацијата што евидентирала податоци за граѓанинот во регистарот пред промената на живеалиштето е должна, на барање од органот или организацијата на чие подрачје е новото живеалиште на граѓанинот, да ги достави податоците од член 2 на Законот во рокот предвиден со републичките односно со покраинските прописи, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

#### Член 8

По воведувањето на регистар органот односно организацијата што води регистар е должна во регистарот да го евидентира датумот на уписот односно исписот на граѓанинот од регистарот и датумот на промената на податоците содржани во регистарот.

#### Член 9

По воведувањето на регистарот односно по уписот во регистарот, органот односно организацијата што води регистар е должна сите податоци за граѓаните од член 2 на Законот да ги евидентира на начин со кој се обезбедува трајно чување на сите променети податоци и можности за нивно дополнително користење.

#### Член 10

Органите односно организациите кои водат регистар се должни меѓусебно да разменуваат податоци од региста-

рот. Тие органи односно организации се должни да ги доставуваат бараните податоци од регистарот најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барање.

#### Член 11

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 505  
11 декември 1986 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

#### 994.

Врз основа на член 2 од Законот за пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80 и 4/85) Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД 40. ГОДИШНИНАТА ОД ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА ЈУГОСЛАВИЈА И ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ

1. Народната банка на Југославија по повод 40. годишнината од ослободувањето на Југославија и победата над фашизмот ќе издаде пригодни сребрени ковани пари во апоени од 5.000 динари и пригодни ковани пари изработени од метали од кои се изработуваат ковани пари што се во оптек во апоен од 100 динари.

2. Народната банка на Југославија ќе издаде пригодни сребрени ковани пари од точка 1 на оваа одлука во количество од 100.000 парчиња, односно во вкупен номинален износ од 500.000.000 динари.

3. Народната банка на Југославија ќе издаде пригодни ковани пари од точка 1 на оваа одлука од метали од кои се изработуваат ковани пари што се во оптек во количество од 200.000 парчиња, односно во вкупен номинален износ од 20.000.000 динари.

4. Пригодните сребрени ковани пари од точка 2 на оваа одлука ќе бидат изработени од сребро со финост 925/1000 во специјална техника со високо сјајни рамни површини и матирани рељефни детали со пригодни мотиви, ќе имаат тежина 23,5 грама и пречник 38 mm.

Дозволено е отстапување од тежината на секое поединечно парче на пригодните сребрени ковани пари до 1% (насто) над и до 2‰ (промили) од тежината наведена во став 1 на оваа точка.

5. Пригодните ковани пари од точка 3 на оваа одлука ќе бидат изработени од легура 61% бакар, 19% никел и 20% цинк во специјална техника со високо сјајни рамни површини и матирани рељефни детали на пригодни мотиви, и ќе имаат тежина 8,7 грама и пречник 29 милиметри.

Дозволено е отстапување од тежината на секое одделно парче пригодни ковани пари изработени од метали од кои се изработуваат ковани пари што се во оптек до 2,5% (насто) над или под тежината наведена во став 1 на оваа точка.

6. Изгледот од лицето на пригодните ковани пари од точ. 2 и 3 на оваа одлука е следниот: во средината е наоѓа портрет на Јосип Броз Тито вкомпониран во стилизирана цифра на број 40 која во себе содржи стилизирана птица – галеб – симбол на мирот и југословенско знаме. Под него, како составен дел на симболот, се наоѓаат цифрите 1945 и 1985. Кружно околу симболот се наоѓа текст испишан на латиница: „ЧЕТИРИЕСЕТ ГОДИНИ ОД ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА ЈУГОСЛАВИЈА И ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ“.

7. Изгледот од грбот на пригодните ковани пари од точ. 2 и 3 на оваа одлука е следниот: во средината е грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и кружно напишан назив „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА“ со кирилица и латиница, кој од грбот е одвоен со рамковна линија. Под грбот кај пригодните сребрени ковани пари бројната ознака на вредноста „5.000“ и буквата „Д“ се кирилица и лати-

нища, а кај пригодните ковани пари изработени од метални од кои се изработуваат кованите пари што се во оптек, бројната ознака во вредност „100“ и буквата „Д“ се кирилица и латиница.

8. Работ на пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлука е обрабен со репки.

9. Пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлука ќе се продаваат по цените што ќе ги определи Народната банка на Југославија.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 517  
19 декември 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

995.

Врз основа на член 274 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ВО ОБЛАСТА НА МЕТЕОРОЛОГИЈАТА И ХИДРОЛОГИЈАТА

1. Во составот на Сојузниот хидрометеоролошки завод се формира Совет како заедничко колегијално тело на сојузните органи на управата, на сојузните организации и заинтересираните републички и покраински организации во областа на метеорологијата и хидрологијата (во натамошниот текст: Советот).

2. Советот обезбедува усогласување на ставовите по определени прашања од заеднички интерес, обезбедува неопходна координација и постојана соработка во спроведување на политиката во областите на метеорологијата и хидрологијата.

3. Советот дава иницијатива за донесување на закони и други прописи во областите на метеорологијата и хидрологијата; разгледува предлози на програми за развој и модернизација на Сојузниот хидрометеоролошки завод; разгледува годишни програми на работа и извештаи за работата на Сојузниот хидрометеоролошки завод; разгледува прашања од значење за извршување на хидрометеоролошките работи од интерес за целата земја; разгледува предлози за подготовка за вршење на хидрометеоролошки работи во војна и други вонредни околности и вклучување на хидрометеоролошките организации во одбранбениот систем на Југославија; ја следат активноста за извршување на меѓународните обврски на Југославија во областите на метеорологијата и хидрологијата и ги разгледува предлозите за учество на Југославија во меѓународните програми од областа на метеорологијата и хидрологијата; врши координација и други активности што се одвиваат во земјата во областите на метеорологијата и хидрологијата.

За прашањата што ги разгледува Советот дава иницијативи, мислења и предлози на Сојузниот хидрометеоролошки завод.

4. Советот има претседател и 22 члена.

Претседателот и членовите на Советот ги именува Сојузниот извршен совет од редот на раководните и стручните работници на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, на Сојузниот секретаријат за надворешни работи, на Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на Сојузната управа, на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, на Сојузниот комитет за земјоделство, на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, на Сојузниот комитет за научен и технолошки развој, на Сојузната управа за контрола на летањето, на Сојузниот завод за општествено планирање на Сојузниот завод за статистика, на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, на Сојузниот хидрометеоролошки завод и на хидрометеоролошките заводи на социјалистичките републики и покраини.

5. Советот донесува деловник.

6. Вршење на стручно-технички и административни работи за потребите на Советот, обезбедува Сојузниот хидрометеоролошки завод.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 521  
9 декември 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

996.

Врз основа на член 274 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА НОВА РУНДА НА МУЛТИЛАТЕРАЛНИТЕ ТРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ ВО GATT

1. Во состав на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија се формира Комисија за нова рунда на мултилатералните трговски преговори во GATT (во натамошниот текст: Комисијата).

2. Комисијата обезбедува усогласување на ставовите и координација на заинтересираните сојузни органи на управата и на сојузните организации, како и неопходна постојана соработка на Стопанската комора на Југославија и на други самоуправни организации и заедници во подготвувањето на ставовите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за нова рунда на мултилатералните трговски преговори во GATT, а особено по прашањата што се однесуваат на:

1) обезбедување на неопходна координација во изучувањето на прашањата што се значајни за изградување на ставовите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во мултилатералните трговски преговори;

2) учествување во формирањето на предлозите на ставовите што Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе ги застапува во мултилатералните трговски преговори во GATT.

3) оценка на текот на преговорите и предлагање на конкретни ставови по одделни елементи и сегменти на преговори и оценување на постигнатите резултати од мултилатералните трговски преговори во GATT.

За прашањата што ги разгледува Комисијата му дава иницијативи, мислења и предлози на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

3. Комисијата има претседател и 26 членови.

4. Комисијата ја сочинуваат претставници на: Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Сојузниот секретаријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа, Сојузниот комитет за земјоделство, Сојузниот комитет за туризам, Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, Сојузниот завод за општествено планирање, Сојузниот завод за патенти, Сојузниот завод за статистика, Сојузната управа за царини, Народната банка на Југославија, Стопанската комора на Југославија, Општото здружение за земјоделство и прехранбена индустрија на Југославија, Општото здружение на текстилната и конфекциската индустрија на Југославија, Здружението на банките на Југославија, Економскиот факултет од Љубљана, Економскиот институт од Загреб, Институтот за надворешна трговија од Белград, Центарот за стратешки студии од Белград и Правниот факултет од Белград.

5. Комисијата може, заради координација на работата и остварување на потребна соработка, да повикува на свои седници претставници на одделни заинтересирани самоуправни организации и заедници.

6. Комисијата донесува деловник.  
7. Вршењето на стручните и административните работи за потребите на Комисијата го обезбедува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.  
8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 522  
27 ноември 1986 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

**997.**

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78, 29/83, 7/84, 71/84 и 43/86), Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА**

**ЗА ПРОМЕНА НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА**

1. Во Номенклатурата на Царинската тарифа се вршат следните измени:
- 1) во глава 22 точка 3 забелешката се брише, а досегашните точ. 4 и 5 стануваат точ 3 и 4;
  - 2) во тар. број 25.01 точката 2 се брише, а досегашните точ. 3 и 4 стануваат точ. 2 и 3;
  - 3) во тар. број 27.07 точка 4 одредба под д) се менува и гласи:
    - „д) друго:
      - 1) пиролитички бензин 8
      - 2) друго 8”;
  - 4) во тар. број 27.10 точка 1 одредбата под в) се менува и гласи:
    - „в) друг бензин 10”.
 Во точка 3 по одредбата под б) се додава нова одредба под в), која гласи:
    - „в) примарен бензин 10”.
 Досегашната одредба под в) станува одредба под г);
  - 5) во тар. број 29.15 точка 5 одредбата под г) се менува и гласи:
    - „г) друго:
      - 1) терефтална киселина 8
      - 2) адипинска киселина 8”;
  - 6) во тар. број 29.16 точка 1 одредбата под д) се брише, а досегашната одредба под ф) станува одредба под д). Точката 4 се менува и гласи:
    - „4. Друго:
      - а) р-хлорфеноксиоцетна киселина 5
      - б) друго 15”;
  - 7) во тар. број 29.35 точка 2 одредбата под и) се менува и гласи:
    - „и) N-оксидиетилен-бензотиазол-сулфонамид СЛ”;
  - 8) во тар. број 29.39 точка 4) одредбата под б) и одредбата под 2) се бришат, а одредбата под 3) станува одредба под 2);
  - 9) во тар. број 30.03 точка 4 во одредбата под з) одредбите под 1), 2) и 3) се бришат а одредбите под 4) и 5) стануваат одредби под 1) и 2).
  - 10) во тар. број 38.19 точка 3 одредбата под р) се брише;
  - 11) во тар. број 39.02 точка 4 одредбите под а) и б) се менуваат и гласат:
    - „а) самолепливи ленти за изолација на нафтоводи, гасоводи и продуктоводи 18
  - б) други:
    - 1) самолепливи плочи, листови, филмови, фолии и ленти 18
    - 2) други 18”;
 Точката 6 се менува и гласи:
    - „б) Полипропилен во примарни форми:
      - а) атактички полипропилен 12
      - б) други 12”;
  - 12) во тар. број 39.03 точка б) одредбата под б) се менува и гласи:
    - „б) друго”;

- 13) во тар. број 39.06 точката 2 се менува и гласи:
  - „2) Друго:
    - а) повисоки полимери на декстрин - Que phadex A-50 Сл 5
    - б) хепарин Сл 5
    - в) микрокристална целулоза Сл 12”;
    - г) друго
- 14) во тар. број 41.01 точ. 1 до 6 се менуваат и гласат:
  - „1) Говетски и коњски кожи, освен телешки
    - кожи Сл
    - 2) Телешки кожи Сл
    - 3) Кози и јарешки кожи Сл
    - 4) Овчи и јагнешки кожи со волна Сл
    - 5) Овчи и јагнешки кожи без волна (стрижени до височина 2,50 cm - кавлак и голица) Сл
    - 6) Други кожи Сл”;
- 15) во тар. број 41.02 точ. 1) и 2) се менуваат и гласат:
  - „1) Телешки кожи:
    - а) недовршени Сл
    - б) довршени 10
  - 2) Други кожи:
    - а) говедски, јунешки, коњски и магарешки, недовршени Сл
    - б) говедски, јунешки, коњски и магарешки, довршени 10
    - в) други кожи:
      - 1) недовршени Сл
      - 2) довршени 10”;
- 16) во тар. број 41.03 точ. 1) и 2) се менуваат и гласат:
  - „1) Овчи кожи:
    - а) недовршени Сл
    - б) довршени 15
  - 2) Јагнешки кожи:
    - а) недовршени Сл
    - б) довршени 15”;
- 17) во тар. број 41.04 точ. 1) и 2) се менуваат и гласат:
  - „1) Козји кожи:
    - а) недовршени Сл
    - б) довршени 10
  - 2) Јарешки кожи:
    - а) недовршени Сл
    - б) довршени 15”;
- 18) во тар. број 41.05 точка 1) одредбите под а) и б) се менуваат и гласат:
  - а) недовршени Сл
  - б) довршени 10”
- 19) тар. број 41.06 се менува и гласи:
  - „41.06 Кожи семишувани 10”;
- 20) тар. број 41.08 се менува и гласи:
  - „41.08 Лакирани кожи и имитации на лакирани кожи, метализирани кожи:
    - 1) Телешки кожи 10
    - 2) Овчи и козји кожи 10
    - 3) Коњски кожи 10
    - 4) Други кожи 10”;
- 21) во тар. број 48.07. точка 4 во одредбата под г) во одредба под 1) по зборот: „ламинат” се додаваат записка и зборовите: „облагородување на дрвени плочи, импрегнација и др.”;
- 22) во тар. број 49.11 точка 2 одредбата под д) се брише.
- Досегашните одредби под ф) и е) стануваат одредби под д) и ф);
- 23) во тар. број 51.01 точка 2 одредбата под а), се менува и гласи:
  - „а) полиамид:
    - 1) полиамидна 6 15
    - 2) полиамидна 66, јачина преку 7,3 cN/dtex 15”.
 Точката 5 се менува и гласи:
  - „5) Нетекстуирани предива од бескрајни полиестерски влакна, незавиени или со завивање што не преминува 50 навои по метар
    - а) јачина преку 7,3 cN/dtex предимпрегнирани за гуми 17
    - б) друго 17”;
- 24) во тар. број 59.17 точката 4 се менува и гласи:
  - „4) Друго:
    - 1) филтер-црева од ткаенина за дијализатори 10
    - 2) друго 10”;

25) во тар. број 70.11 точка 1 во одредба под б) одредбата под 2) се менува и гласи:

- „2) други:  
1) делови на катодни цевки 15  
2) други 15”;

26) во тар. број 73.01 во наименоувањето зборот: „други” се заменува со зборот: „слични”;

27) во тар. број 73.15 точка 35 одредбата под б) се менува и гласи:

- „б) други:  
1) округли, пресвличени со месинг, за појачување на гумени црева 16  
2) други 16”;

28) во тар. број 73.18 точка 1 во одредба под в) одредбата под 2) се менува и гласи:

- „2) Други:  
а) цевки за нафтни и гасни дупчотини:  
1) заштитни цевки со промер од 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> „-24” 16  
2) производствени цевки со промер од 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> „-3,1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>” 16  
б) други”.

Во точка 2 во одредбата под а) одредбата под 3) се менува и гласи:

- „3) други:  
а) цевки за нафтни и гасни дупчотини:  
1) заштитни цевки со промер 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> „-24” 16\*  
2) производствени цевки со промер 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> „-3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>” 16\*”;

б) други

29) во тар. број 73.32 точка 1 одредбата под б) се брише.

Досегашната одредба под в) станува одредба под б) Точка 3) се менува и гласи:

- „3) Друго:  
а) подлошки 10  
б) друго 12”;

30) во глава 74 во Забелешката во точка 1 во став 3 пред зборот: „Изрази” се додава бројот: „2”.

Во одредба под 2) ставот 2 се менува и гласи:

„валалнички гречички (wire bars) и валалнички трупци, со истечени краеве или на друг начин обработени, да би се олеснило влегувањето во машините заради нивна преработка, на пример, во валалничка жица или цевка, ќе се смета суров бакар од тар. број 74.01”;

31) во тар. број 78.06 точка 2 се брише. Досегашната точка 3 станува точка 2;

32) во тар. број 83.13 по точка 1 се додава нова точка 2, која гласи:

- „2) Пломби:  
а) необработени 8  
б) обработени 10”.

Досегашната точка 2 станува точка 3;

33) во тар. број 84.10 точка 4 одредбата под в) се менува и гласи:

- „в) други:  
1) запчести пумпи за хидраулика 16  
2) вијчести пумпи 16  
3) крилни пумпи 16  
4) други 16”;

34) во тар. број 84.11 точка 1 во одредбата под б) одредбата под 3) се брише.

35) Во тар. број 84.47 во точка 8 зборот: „механички” се брише;

36) во тар. број 84.53 точка 3 се менува и гласи:

- „3) Комплетни дигитални централни единици за обработка на податоци; дигитални процесори што се состојат од аритмички, логички и управувачки елементи 10”.

Точката 6 се менува и гласи:

- „6) Друго:  
а) процесни сметачи за термоелектрани 13  
б) друго 10”;

37) во тар. број 84.59 точка 4) одредбите под а), б) и в) семенуваат и гласат:

- „а) за инјекционо брзгање:  
1) за производство на сопирачки облоги 7  
2) маси до 15.000 g по 1 производ, освен во сопирачки облоги 17  
3) друго 17  
б) за преработка со истискување (екструдери) 17

в) за преработка со дување 17”

Во точка 8 одредба под з) и ј) се бришат.

Досегашните одредби под ј), к), л) и љ) стануваат одредби под з), и), ј) и к);

38) во тар. број 85.21 точката 6 се менува и гласи:

- „б) Делови:  
а) за катодни цевки 12  
б) други 12”;

39) во тар. број 86.07 точка 1 одредбата под и) под 3) се менува и гласи:

- „3) други:  
1) вагони за платформа за превоз на товарни друмски моторни возила, приколки и полуприколки 15  
2) други 15”;

40) во тар. број 90.16 точка 1 во одредбата под б) по одредбата под 3) се додава нова одредба под 4 која гласи:

„4) уреди за хидраулично тестирање цевки 8”.

Досегашната одредба под 4) станува одредба под 5).

41) Во тар. број 90.17 точка 3 одредбата под г) се брише.

Во досегашната одредба под д) која станува одредба под г) одредбата под 3 се менува и гласи:

- „3) други:  
1) капиларни дејализатори 10  
2) други 10”.

Досегашната одредба ф) станува одредба под д).

42) во тар. број 90.19 точка 2 во одредбата под в) по одредбата под 4) се додава нова одредба под 5), која гласи:

„5) валвули за невро кардиоваскуларна хирургија 10”.

Досегашната одредба под 5) станува одредба под 6);

43) во глава 91 во забелешката во точка 1 зборовите: „механизми за часовници” се заменуваат со зборовите: „мали механизми за часовници”.

44) Во тар. број 91.02 наименоувањето се менува и гласи:

„91.02 Часовници со мал механизам за часовници (освен часовниците од тар. број 91.01 и 91.03)”.

Точката 1 се брише, а досегашните точ. 2 и 3 стануваат точ. 1 и 2.

45) во тар. број 91.04 наименоувањето се менува и гласи:

„91.04 Други часовници, освен часовници со мал механизам”;

46) во тар. број 91.07 наименоувањето се менува и гласи:

„91.07 Мали механизми за часовници (вклучувајќи и механизми за штоперици), склопени”;

47) во тар. број 91.08 наименоувањето се менува и гласи:

„91.08. Други механизми за часовници, склопени”;

48) во тар. број 91.09 во наименоувањето зборовите: „и делови за кутии за часовници”, се заменуваат со зборовите: „и делови на кутии за тие часовници”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 501  
11 декември 1986 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

998.

Врз основа на точка 5 од Одлуката за формирање на стручни совети во сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/86), Сојузниот извршен совет донесува

#### ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СТРУЧЕН СОВЕТ ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРАШАЊАТА ОД ОБЛАСТА НА ЈАВНОТО ИНФОРМИРАЊЕ

1. Се формира Стручен совет за разгледување на прашањата од областа на јавното информирање во Сојузниот

секретаријат за информации (во натамошниот текст: Советот).

2. Советот ги разгледува позначајните прашања од делокругот на Сојузниот секретаријат за информации што се однесуваат на предлагањето и утврдувањето на политиката во областа на јавното информирање и на преземањето мерки, а особено прашањата за информирање на јавноста за работата на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата.

Советот дава мислења, предлози и иницијативи, а особено во фазата на подготвувањето на нацртите и предлозите на законите, на други прописи и општи акти од областа на јавното информирање како и во фазата на следење на ефектите од примената на тие прописи.

3. Советот има претседател и 12 членови. Претседателот и членовите ги именува Сојузниот извршен совет.

4. Советот донесува деловник.

5. Вршењето на стручните и административните работи за потребите на Советот го обезбедува Сојузниот секретаријат за информации.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 500

11 декември 1986 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

999.

Врз основа на член 274 став 2 од Законот за основните системи на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, („Службени лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 71/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТ ВО ОБЛАСТА НА САТЕЛИТСКАТА РАДИОДИФУЗИЈА И КАБЕЛСКАТА ДИСТРИБУЦИЈА

1. Заради усогласување на ставовите на заинтересираните сојузни органи на управата и на сојузните организации и заради обезбедување неопходна координација во спроведувањето на политиката во областа на сателитската радиодифузија и кабелската дистрибуција или по определени прашања, како и заради обезбедување на постојана соработка на заинтересираните органи, на одделни организации на здружен труд, на самоуправни и други организации и заедници се формира Совет како заедничко колегијално тело на тие органи и организации во состав на Сојузниот секретаријат за информации (во натамошниот текст: Советот).

2. Советот ги разгледува позначајните прашања што се однесуваат на предлагањето мерки и на утврдувањето на политиката и стратегијата на организирањето и поставувањето во областа на сателитската радиодифузија и кабелската дистрибуција.

Советот дава мислења, предлози и иницијативи и обезбедува усогласување на ставовите на заинтересираните органи и организации во областа на сателитската радиодифузија и кабелска дистрибуција.

3. Советот има претседател и 19 членови.

4. Советот донесува деловник.

5. Вршењето на стручните и административните работи за потребите на Советот го обезбедува Сојузниот секретаријат за информации.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 502

11 декември 1986 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

1000.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81, 41/83 и 75/85), член 29а од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 30а од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 20б од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 11а став 2 од Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 22/73, 33/76, 68/81 и 75/85), по прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди пропишува

## ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА ПРОПИШАНИ СО ЗАКОНИТЕ СО КОИ СЕ УРЕДУВААТ ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ИСПЛАТИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на исплата на паричните примања пропишани со законите со кои се уредуваат основните права на борците, воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци и за начинот на водење евиденција за извршените исплати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/84) во член 1 на крајот точката се заменува со заграда и се додаваат зборовите: „како и прекршоците за повреда на одредбите од овој правилник.“

Член 2

Во член 4 зборовите: „за социјално осигурување на лицето“ се заменуваат со зборовите: „за лицето“.

Член 3

Во член 5 по зборот: „возило,“ се додаваат зборовите: „на трошоци за набавка на специјално помагало, на надомест на трошоци за медицински испитувања,“.

Член 4

Во член 10 точка 4 зборовите: „за социјално осигурување на лицето“ се заменуваат со зборовите: „за лицето“. По точка 5 се додава нова точка б), која гласи: „б) трошоци за медицински испитувања;“. Досегашните точ. б) и 7) стануваат точ. 7) и 8).

Член 5

Во член 13 ставот 1 се менува и гласи: „Книжењето на збирните книговодствени картички надлежниот орган го врши хронолошки, по датуми, врз основа на дневниот извод на СОК. Кон дневниот извод на СОК надлежниот орган е должен да приложи соодветна документација.“

Член 6

Во член 14 став 1 зборовите: „се вршат“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган ги врши“.

Член 7

По член 17 се додава нов член 17а, кој гласи:

„Член 17а

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во надлежниот орган:

- ако на Поштенската штедилница ѝ достави неточни податоци за исплата на инвалиднина, додаток за неџа и помош од страна на друго лице и на ортопедски додаток (член 2 став 2);

- ако не ја води ажурно пропишаната евиденција за извршените исплати на инвалиднина, додаток за неџа и помош од страна на друго лице, на ортопедски додаток, помош во случај на смрт, за надоместот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место, за надоместот на патните трошоци, за надоместот на износот што воениот инвалид го платил на име на придонес од личниот доход за осигурување на лицето кое му укажува неџа и помош, надоместот за купување на патничко моторно возило, трошоци за набавка на специјални помагала, надоместот на трошоците за медицински испитувања, трошоците за превоз на посмртни останки на воен инвалид и надоместот за работа на членовите на лекарските комисији (член 8 и член 9 став 1);

- ако кон дневниот извод на СОК не приложи соодветна документација (член 13 став 1);

- ако на пропишаниот начин не го врши книжењето на збирните и аналитичките книговодствени картички (чл. 13 и 14);

- ако до 20 февруари тековната година не достави извештај за потрошените средства во претходната година (член 16 став 1).

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина ако до 31 март тековната година не достави извештај за потрошените средства во републиката односно во автономната покраина во претходната година (член 16 став 2).

#### Член 8

Во Образецот 2 поглавје I. Парични примања, алинеја четврта зборовите: „за социјално осигурување на лицето“ се заменуваат со зборовите: „за лицето“.

По алинеја 7 се додава нова алинеја, која гласи: „трошоци за медицински испитувања“.

#### Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-114  
10 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
прашања на борците и  
воените инвалиди,  
Илија Вакиќ, с. р.

#### 1001.

Врз основа на член 49 став 1 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81, 41/83 и 75/85), член 24 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 18 став 3 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 25 став 3 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 3а од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81 и 75/85), Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди пропишува

### П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА ПРОПИШАНИ СО ЗАКОНИТЕ СО КОИ СЕ УРЕДУВААТ ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот и роковите на усогласување на месечните парични примања про-

пишани со Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци, со Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941”, со Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој, со Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година и со Законот за боречкиот додаток.

#### Член 2

Инвалиднината (лична, семејна и зголемена семејна), додатокот за неџа и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток и основот за определување на постојаното месечно парично примање и боречкиот додаток (во натамашниот текст: месечните парични примања), во текот на годината, се усогласуваат по истекот на тримесечјето, по добивањето на податоците за порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Усогласувањето на месечните парични примања по истекот на првото тримесечје тековната година се врши по добивањето на податоците за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во првите три месеци тековната година во однос на просечниот месечен личен доход во претходната година.

Усогласувањето на месечните парични примања по истекот на второто тримесечје тековната година се врши по добивањето на податоците за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во првите шест месеци тековната година во однос на просечниот месечен личен доход во претходната година.

Усогласување на месечните парични примања по истекот на третото тримесечје тековната година се врши по добивањето на податоците за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во првите девет месеци тековната година во однос на просечниот месечен личен доход во претходната година.

Конечно усогласување на месечните парични примања за определена година се врши наредната година по добивањето на податоците за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во годината за која се врши конечно усогласување на месечните парични примања.

#### Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 1-113  
10 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
прашања на борците и  
воените инвалиди,  
Илија Вакиќ, с. р.

#### 1002.

Врз основа на член 136 точка 2 од Законот за основните на системите за врски („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/74, 29/77 и 52/83), во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана и со сојузниот секретар за внатрешни работи, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

### П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА РАДИОСТАНИЦИ И ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СТРАНЦИ МОЖАТ ДА ВНЕСУВААТ, КОРИСТАТ, ИЗНЕСУВААТ И ПРЕНЕСУВААТ ОПРЕДЕЛЕНИ РАДИОСТАНИЦИ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот и условите под кои државјани на Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија им пријавуваат определени радиостаници на пограничните органи за внатрешни работи и начинот и условите под кои странски физички и странски правни лица можат определени радиостаници да внесуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, да користат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, да внесуваат од Социјалистичка Федеративна Република Југославија и да пренесуваат преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

#### Член 2

Под определени радиостаници, во смисла на овој правилник, се подразбираат радиостаници од сите видови, освен космички, радиоастрономски, радиодифузни, крајбрежни, воздухопловни, копнени, радионавигационски, копнени радиолокациски и радиогониометриски станици, како и радиофар станици и станици со еталон фреквенции и точно време.

### II. Внесување на радиостаници

#### Член 3

Државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кој внесува во Социјалистичка Федеративна Република Југославија радиостаница му ја пријавува на граничниот премин на надлежниот орган за внатрешни работи и, согласно со член 350 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), на царинскиот орган, и на надлежниот орган за внатрешни работи му ја покажува дозволата за поставување на таа радиостаница, односно дозволата за работа што ја издала Сојузната управа за радиоврски.

Овластеното службено лице на надлежниот орган за внатрешни работи на дозволата за поставување односно дозволата за работа на радиостаницата втиснува штембил, според Образецот бр. 8 и на отпечатокот на штембилот го запишува бројот на таа радиостаница и датумот на внесувањето. Образецот бр. 8 е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

#### Член 4

Кога државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на граничниот премин ќе пријави радиостаница за која претходно не прибавил дозвола за поставување односно дозвола за работа, овластеното службено лице на надлежниот орган за внатрешни работи ќе ја задржи таа радиостаница и за тоа ќе издаде потврда. Во потврдата се наведува: име и презиме на лицето што ја пријавило радиостаницата, број на патната исправа, адреса на живеалиштето, вид и број на радиостаницата.

Радиостаницата од став 1 на овој член надлежниот орган за внатрешни работи ќе му ја предаде на царинскиот орган на граничниот премин.

#### Член 5

Државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа во странство, кој доаѓа во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на пократок престој, ако на граничниот премин пријави дека внесува радиостаница за која претходно не прибавил дозвола за поставување односно дозвола за работа од надлежниот орган, може од овластеното службено лице на надлежниот орган за внатрешни работи да бара радиостаницата да ја депонира или да ја запечати, ако е тоа за државјанинот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија поповолно.

Ако радиостаницата е депонирана, овластеното службено лице на надлежниот пограничен орган за внатрешни работи ќе му издаде на државјанинот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија потврда за депонирањето на Образецот бр. 7 во кој запишува: име и презиме на лицето што ја депонирало радиостаницата, број на патната исправа, вид и број на радиостаницата и рок во кој државјанинот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија треба да ја преземе радиостаницата. Рокот за преземање на радиостаницата не може да биде подолг од 60 дена. Ако државјанинот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во определениот

рок не ја преземе депонираната радиостаница, надлежниот орган за внатрешни работи односната радиостаница ќе му ја предаде на надлежниот царински орган.

Ако радиостаницата е запечатена, овластеното лице на надлежниот пограничен орган за внатрешни работи на патната исправа на државјанинот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија втиснува штембил, според Образецот бр. 6 и на отпечатокот на штембилот го прекрцкува зборот „транзит”.

#### Член 6

Странско физичко и странско правно лице може да ја внесе во Социјалистичка Федеративна Република Југославија онаа радиостаница за која Сојузната управа за радиоврски издала дозвола за работа.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на странски воздухоплов во воздушниот простор на Југославија и на странски пловен објект во крајбрежното море на Југославија или на пловните патишта во Југославија, односно за време на престојот во југословенската лука или marina. Странски воздухоплов односно странски пловен објект мора да има дозвола за работа на радиостаницата од земјата во која е регистриран.

#### Член 7

Барање за прибавување дозвола за работа на радиостаница странско физичко лице поднесува непосредно до Сојузната управа за радиоврски, преку дипломатското и конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или преку соодветниот орган или организација во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Барање за прибавување дозвола за работа на радиостаница странско правно лице поднесува до Сојузната управа за радиоврски преку соодветниот орган или организација во Социјалистичка Федеративна Република Југославија со која остварува деловно-техничка, информативна, научна, културна, спортска и друга соработка, која кон ова барање прилага и докази за остварената соработка со странското правно лице (договор, спогодба, размена на писма и сл.).

Ако странско правно лице користи две или повеќе радиостаници во рамките на еден радиосистем или една радиомрежа, должно е во барањето за издавање дозвола да наведе и краток опис на радиосистемот или радиомрежата во кои се предвидува работа на тие станици.

Барање од став 1 на овој член странско физичко лице поднесува на Образецот бр. 1, а барање од став 2 на овој член странско правно лице поднесува на Образецот бр. 2, што се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

#### Член 8

Дозвола за работа на определен вид радиостаница може да му се издаде на странско физичко лице под следните услови:

- 1) радиостаницата по своите технички и експлоатационски карактеристики да одговара на условите пропишани за таа радиостаница;
- 2) радиостаницата при работата да не предизвикува штетни радиопречки на други радиостаници;
- 3) да постојат услови на реципроцитет;
- 4) да има важечка странска дозвола за работа на радиостаницата, освен за рачни радиостаници.

Дозволата од став 1 на овој член се издава во два примерока и со рок на важење што не може да биде подолг од времето на престојот одобрено на странското физичко лице во Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Дозволата се издава на Образецот бр. 3, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

#### Член 9

Дозвола за работа на определен вид радиостаница може да му се издаде на странско правно лице под следните услови:

- 1) радиостаницата по своите технички и експлоатационски карактеристики да ги исполнува условите пропишани за таа радиостаница;
- 2) радиостаницата при работата да не предизвикува штетни радиопречки на други радиостаници;



3) органот или организацијата во Социјалистичка Федеративна Република Југославија со која странското правно лице остварува деловно-техничка, информативна, научна, културна, спортска или друга соработка, да потврди дека странското правно лице што поднело барање за издавање дозвола за работа на радиостаницата остварува таква соработка и дека радиостаницата ќе ја користи во остварувањето на таа соработка.

Дозволата од став 1 на овој член се издава во два примерока, со рок на важење што не може да биде подолг од времето потребно за остварување соработка од став 1 на овој член. Дозволата се издава на Образецот бр. 4, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

#### Член 10

Странското физичко лице или лицето кое од името на странско правно лице одговара за радиостаниците, односно кое од името на странско правно лице внесува радиостаница е должно на граничниот премин да му ја пријави радиостаницата на надлежниот орган за внатрешни работи и на царинскиот орган, како и да ги предаде обата примерока на дозволата за работа на радиостаницата.

Еден примерок на дозволата за работа на радиостаницата со втиснат штембил според образецот број 5, во кој се запишува датумот и местото на внесувањето на радиостаницата и типот и фабричкиот број на радиостаницата, се срамнува со податоците втиснати на радиостаницата и му се враќа на лицето од став 1 на овој член.

Штембилот со кој се потврдува внесувањето односно изнесувањето на радиостаницата се втиснува и во патната исправа на лицето од став 1 на овој член односно во бродската исправа.

Образецот бр. 5 е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

#### Член 11

Ако странско физичко лице или лицето кое од името на странско правно лице одговара за радиостаницата, односно кое од името на странско правно лице внесува радиостаница, при влегувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на граничниот премин пријави дека внесува радиостаница за која нема дозвола за работа, овластеното службено лице на надлежниот орган за внатрешни работи ќе ја запечати таа радиостаница.

Во случајот од став 1 на овој член, во патната исправа на странското физичко лице или на лицето кое од името на странско правно лице одговара за радиостаницата, односно кое од името на странско правно лице внесува радиостаница се втиснува штембил според Образецот бр. 6, во кој се запишува бројот на радиостаницата и датумот на нејзиното внесување, а зборот „транзит“ се прекрчува. Образецот бр. 6 е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Лицето од став 1 на овој член може радиостаницата за која нема дозвола за работа да ја депонира кај надлежниот орган за внатрешни работи.

Ако радиостаницата е депонирана, надлежниот орган за внатрешни работи ќе му издаде на лицето од став 1 на овој член потврда за депонирањето на радиостаницата, во која се запишува: име и презиме на странето или на лицето кое од името на странско правно лице одговара за радиостаницата, број на патната исправа, вид и број на радиостаницата и рок во кој радиостаницата мора да се преземе. Потврдата се издава на Образецот бр. 7, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел. Рокот за преземање на радиостаницата не може да биде подолг од времето на престојот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија одобрен на лицето што ја депонираше радиостаницата.

### III. КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОСТАНИЦИТЕ

#### Член 12

Странско физичко лице односно странско правно лице мора во Социјалистичка Федеративна Република Југославија да ја користи радиостаницата на начинот и под условите што се утврдени во дозволата за работа на радиостаницата во Меѓународната конвенција за телекомуникации, во Меѓународниот правилник за радиокомуникации

придодаден кон таа Конвенција и во југословенските прописи во областа на врските и радиоврските.

#### Член 13

Странско физичко лице односно странско правно лице не смее да ја користи радиостаницата за остварување врски со дипломатски и конзуларни претставништва во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како ни за остварување врски надвор од територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ако со меѓународен договор не е предвидено поинаку.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, странско физичко лице кое е радиоаматер може да ја користи радиостаницата за остварување врски надвор од територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

#### Член 14

Странско физичко лице односно странско правно лице при користењето на радиостаницата мора да ги идентификува преносите во согласност со прописите наведени во член 12 на овој правилник, а соопштенјата мора да ги пренесува без користење на заштитни кодови, шифрени документи и уреди за заштита на преносот на информации.

### IV. ПРЕНЕСУВАЊЕ НА РАДИОСТАНИЦИ

#### Член 15

Странско физичко лице може од името на странско правно лице да пренесе радиостаница преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија под услов на граничниот премин да му ја пријави радиостаницата на надлежниот орган за внатрешни работи и на царинскиот орган.

Овластеното службено лице на надлежниот орган за внатрешни работи ќе ја запечати таа радиостаница.

Во случајот од став 2 на овој член во патната исправа на лицето од став 1 на овој член се втиснува штембил, според Образецот бр. 6, и на отпечатокот на штембилот се запишува бројот на радиостаницата и датумот.

При излегувањето на лицето од став 1 на овој член од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, овластеното службено лице на надлежниот орган за внатрешни работи ќе ја отпечати радиостаницата, а отпечатокот на штембилот во патната исправа ќе го поништи.

### V. ИЗНЕСУВАЊЕ НА РАДИОСТАНИЦИ

#### Член 16

При излегувањето од Социјалистичка Федеративна Република Југославија државјанинот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија му го пријавува изнесувањето на радиостаницата на надлежниот орган за внатрешни работи и на царинскиот орган.

Овластеното службено лице на надлежниот орган за внатрешни работи ќе дозволи изнесување на радиостаницата под услов државјанинот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија да ја покаже дозволата за работа, односно дозволата за поставување на таа радиостаница во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Овластеното службено лице на надлежниот орган за внатрешни работи на дозволата за работа односно дозволата за поставување на радиостаницата втиснува штембил спрема Образецот бр. 5 и на отпечатокот на штембилот го прекрчува зборот: „внесување“.

#### Член 17

При излегувањето од Социјалистичка Федеративна Република Југославија странско физичко лице или лицето што од името на странско лице одговара за радиостаницата односно кое од името на странско правно лице внесува радиостаница, му го пријавува внесувањето на радиостаницата на надлежниот орган за внатрешни работи и на царинскиот орган.

Во случајот од став 1 на овој член овластеното службено лице на надлежниот орган за внатрешни работи:

1) ќе ја отпечати радиостаницата, ако таа при внесувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија била запечатена;

2) ќе ги срамни податоците од дозволата за работа на радиостаницата со податоците втиснати на радиостаницата и, ако утврди дека податоците се согласуваат, ќе дозволи изнесување на радиостаницата;

3) ќе го поништи отпечатокот на штембилот што според Образецот бр. 6, е втиснат на патната исправа на странецот односно во бродската исправа, или на лицето кое од името на странско правно лице одговара за радиостаницата;

4) ќе ја одземе дозволата за работа на радиостаницата односно потврдата за депонирање на радиостаницата.

## VI. КОНТРОЛА НА РАДИОСТАНИЦИТЕ

### Член 18

Сојузната управа за радиоврска копија од дозволата за работа на радиостаницата издадена на странско физичко лице или на странско правно лице доставува до надлежниот орган на управата во онаа република односно автономна покраина на чија територија е одобрена работа на радиостаницата.

Сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи води евиденција за радиостаниците што странски физички лица, странски правни лица и државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија според одредбите на овој правилник ги внесуваат од странство и ги изнесуваат во странство, која ги содржи следните податоци:

1) име и презиме на лицето што внесува, односно изнесува радиостаница;

2) број и датум на издадената дозвола за работа на радиостаницата;

3) датум на внесувањето односно изнесувањето на радиостаницата.

Органот од став 2 на овој член води евиденција од тој став врз основа на дозволата за работа на радиостаницата што се внесува од странство односно што се изнесува во странство, а што му ја доставува надлежниот орган за внатрешни работи на граничниот премин на внесувањето односно изнесувањето на радиостаницата.

### Член 19

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и условите под кои можат радиостаници да се внесуваат од странство, да се користат, да се изнесуваат во странство и да се пренесуваат преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 48/78 и 44/81).

### Член 20

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 6563/1  
12 ноември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
сообраќај и врски,  
Мустафа Пљакиќ, с. р.

Се пополнува читливо,  
со машина  
со блок писмо

Образец бр. 1

## БАРАЊЕ ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА РАДИОСТАНИЦА НА СТРАНСКО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Повикувачки знак  
во земјата на  
потеклото:

### А) ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ НА РАДИОСТАНИЦАТА:

1. Име и презиме: \_\_\_\_\_

2. Татково име: \_\_\_\_\_

3. Година на раѓање: \_\_\_\_\_

4. Постојана адреса: \_\_\_\_\_

5. Број на пасошот: \_\_\_\_\_

6. Земја: \_\_\_\_\_

7. Државјанство: \_\_\_\_\_

### Б) ПОДАТОЦИ ЗА РАДИОСТАНИЦИТЕ ШТО СЕ ВНЕСУВААТ

8. Служба во која радиостаницата ќе се користи (да се означат само една)

0 - аматерска  
0 - мобилна - СВ  
0 - мобилна телекоманда  
0 - \_\_\_\_\_ (да се запише)

### 9. Технички податоци за радиостаницата

Тип на R/S и фабрички број

Фреквенција	
Тип на антената	
Моќност (W)	
Емисија	

### 10.

Место на користењето	Време на користењето	
	од _____	до _____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Прилог: Копија на дозволата издадена во земјата на потеклото

Датум:

Потпис и адреса

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Образец бр. 2

Образец бр. 2  
стр. 2

Се пополнува читливо,  
со машина  
со блок писмо

Службени ознаки:

**БАРАЊЕ  
ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА РАДИОСТАНИЦА ОД СТРАНСКО ПРАВНО ЛИЦЕ**

**А) ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ НА РАДИОСТАНИЦАТА**

1. Полн назив на компанијата/организацијата: \_\_\_\_\_

2. Скратен назив: \_\_\_\_\_ 3. Земја: \_\_\_\_\_

4. Адреса на седиштето: \_\_\_\_\_

5. Број на телексот: \_\_\_\_\_ 6. Број на телефонот: \_\_\_\_\_

7. Лице задолжено за контактирање во врска со користењето на радиостаницата:

Име и презиме: \_\_\_\_\_

Функција: \_\_\_\_\_

**Б) ПОДАТОЦИ ЗА РАДИОСТАНИЦИТЕ ШТО СЕ ВНЕСУВААТ**

8. Службата во која радиостаницата ќе се користи (да се означи само една)\*

0 - фиксна  
0 - мобилна  
0 - копнена мобилна  
0 - поморска мобилна  
0 - радиодетерминациска  
0 - \_\_\_\_\_ (да се запише)

9. Природа на службата\*: \_\_\_\_\_

10. Технички карактеристики\*

Вид на станицата			
Фреквенции (MHz)			
Вид на емисијата Ширина на опсегот			
Моќност (W)			
Тип на антената			
Број на парчиња			
Вид на работата			

СВРТИ:

\*) Види ги објаснувањата

## 11. Фабрички податоци

Вид на станицата			
Производител			
Тип			
Фабрички броеви			

**В) ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА РАДИОСТАНИЦИТЕ**

12. Податоци за лицето одговорно за користење на радиостаницата во СФРЈ

Име и презиме: \_\_\_\_\_ Година на раѓање: \_\_\_\_\_

Државјанство: \_\_\_\_\_ Број на пасошот: \_\_\_\_\_

Постојана адреса: \_\_\_\_\_

13. Периоди и локации за постојана работа:

Локација (пошт. бр., место, улица и број односно опис)		
Период на користење		

14. Периоди и зони на работа за мобилна работа:

Зона на работата (опис)		
Период на користење		

15. Повикувачки знаци:

Знаци што се користат во земјата на потеклото	Предлог на знаци за користење во СФР Југославија
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------

16. Цел на користењето на радиостаницата (да се опише целта, како на пр. комуникации за време на натпревар во .... комуникации за потребите на репортери; радиодетерминации и сл.)

17. Опис на функционирањето на радиомрежата

Прилог (по потреба): Конфигурација на радиомрежата

ПРИЛОГ: Копија на дозволата издадена во земјата на потеклото

\_\_\_\_\_ (потпис на овластеното лице)  
(датум на поднесување на барањето)

Образец бр. 3

Грб на СФРЈ  
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА  
Сојузна управа за радиоврски

ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА РАДИОСТАНИЦА

Број \_\_\_\_\_

Врз основа на член 78 став 1 од Законот за основите на системите за врска („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/74,

29/77 и 52/83), се издава оваа дозвола за работа на радиостаницата

Име и презиме на корисникот		Постојана адреса	Земја
Вид на службата		Време на работата	Повикувачки знак
Предавател/приемник		Предавател/приемник	
Фреквенција/опсег на фреквенциите (MHz)			
Вид на емисијата			
Моќност (W)			
Тип на антената			
Произведувач			
Тип			
Фабрички број			
Локација односно рута			
Рок на важење			
Забелешки:			

Во Белград, на \_\_\_\_\_ (потпис на овластеното лице)

Образец бр. 4

Грб на СФРЈ  
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА  
Сојузна управа за радиоврски

ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА РАДИОСТАНИЦА

Број \_\_\_\_\_

Врз основа на член 78 став 1 од Законот за основите на системите за врски („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/74, 29/77 и 52/83), се издава оваа дозвола за работа на радиостаницата

Назив на компанијата/организацијата		Постојана адреса	Земја
Фреквенција (MHz)	Ознака на емисијата	Вид на работата	Вид на станицата
Знак на идентификација	Тип на антената	Моќност (W)	

Локација, односно работна зона	Период на користење	
Име и презиме на лицето одговорно за користење на радиостаницата	Постојана адреса	Земја
Производител на радиостаницата	Тип	Фабрички број
Забелешки:		

Во Белград, на \_\_\_\_\_ (потпис на овластеното лице)

Образец бр. 5

ОБРАЗЕЦ НА ШТЕМБИЛОТ

Датум на внесувањето/изнесувањето на радиостаницата \_\_\_\_\_

Место на внесувањето/изнесувањето на радиостаницата \_\_\_\_\_

Тип на радиостаницата \_\_\_\_\_

Фабрички број на радиостаницата \_\_\_\_\_

Образец бр. 6

ТРАНЗИТ-ЗАПЕЧАТЕНА

Број на радиостаницата \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_

Образец бр. 7

(надлежен пограничен орган за внатрешни работи)

(број и датум на издавањето)

(место)

ПОТВРДА

Дека \_\_\_\_\_

(презиме и име на странецот или лицето кое од името на странско правно лице одговара за радиостаницата односно внесува радиостаница) државјанин на СФРЈ

\_\_\_\_\_ ја пријавил радиостаницата \_\_\_\_\_

(број на патната исправа – туристичката пропусница)

(број и вид)

ја депонирал кај овој орган

Радиостаницата ќе остане депонирана кај овој орган до \_\_\_\_\_, во кој рок е должен да ја подигне.

М.П.

Потпис на овластеното лице

## Образец бр. 8

## ОБРАЗАЦ НА ШТЕМБИЛОТ

Внесена-изнесена радиостаница број \_\_\_\_\_

Датум на внесувањето/изнесувањето на радиостаницата \_\_\_\_\_

## 1003.

Врз основа на член 36 став 1. точка 2 од Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 55/78 и 58/85), во согласност со Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи и со Сојузниот комитет за земјоделство, Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА ДИЕТАЛНИТЕ НАМИРНИЦИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ

## Член 1

Во Правилникот за условите во поглед на здравствената исправност на диеталните намирници што можат да се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/85) во член 6 ставот 3 се менува и гласи:

„Содржината на нитрит во храната за доенчиња преку 12 недели и за деца до три години не смее да биде поголема од 0,2 mg, сметано на еден kg готов оброк подготвен за употреба (изразено како нитритен јон), а во храната за деца постари од шест месеци, што е произведена од зеленчук и овошје односно со додаток на зеленчук и овошје, содржината на нитрит не смее да биде поголема од 2 mg, сметано на еден kg готов оброк подготвен за употреба (изразено како нитритен јон)”.

## Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

07 Бр. 289  
19 ноември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
труд, здравство и социјална  
заштита,  
д-р Јанко Обочки, с. р.

## 1004.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАДЕЖНИ ЗАВАРЕНИ АРМАТУРНИ МРЕЖИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за градежни заварени арматурни мрежи кој има следниот назив и ознака:

Градежни заварени арматурни мрежи — — — — — JUS U.M1.091

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на грдежни и заварени арматурни мрежи што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1864/1  
21 април 1986 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## 1004/a

Врз основа на член 265 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/86) функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА СОЈУЗЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНСПЕКТОР

## I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат кројот, бојата, ознаките, видот на материјалот и начинот на користење на службената облека на сојузен воздухопловен инспектор (во натамошниот текст: инспекторот).

## Член 2

Службената облека на инспекторите е зимска и летна. Зимската службена облека се состои од капа, сако, панталони, односно здолница, мангил со влошка, кошула, кравата, кожени нараквици и чевли.

Летната службена облека се состои од капа, летно сако, летни панталони, односно здолница, кошула, кравата и чевли.

Како делови на зимската односно летната облека, во смисла на став 2 односно став 3 од овој член, се сметаат две рала панталони, односно две здолници, две кошули, две кравати и едно рало чевли.

## II. БОЈА И КРОЈ НА ЗИМСКАТА СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА

## Член 3

Панталоните, односно здолницата, сако, мантилот и капата се во тебет боја, и се изработени од волнена ткаенина, освен мантилот кој е изработен од диолен ткаенина. Кошулата е во бела боја од памучна ткаенина. Краватата е во тебет боја и изработена е од диолен. Чевлите и нараквиците се во црна боја и се изработени од кожа.

## Член 4

Зимската службена облека го има следниот крој:

1) капата е од типот беретка за жени, односно шапка за мажи. Беретката има класичен крој. Шапката има обичен марински крој, со сонцобран од пластична маса кој по работ е опшиен со кожа и свиткан за 40°. Има соодветен подбрадник кој е прицврстен со две мали копчиња;

2) сако е на едноредно закопчување со три копчиња, со стандарден крој со цебови нашиени отстрана. Горниот џеб е од левата страна, со класичен крој и нашиен. Сако е поставено и на плеќите има разрез во должина од 25 cm. Ракавите се со нормален крој со две копчиња. Копчињата за сако и мантилот се обични, во тебет боја;

3) панталоните се со класичен крој со два џеба отстрана и еден одзади, без манжетни;

4) здолницата има рамен крој со должина под колена та;

5) мантилот има класичен крој со ранглан ракави, на четири копчиња и со косо нашиени џебови, со должина над колена, со влошка од прошиена пополна волнена ткаенина;

6) кошулата е од типот „montgomery“, со два нашиени џеба во височина на градите со преклоп кој се закопчува со мало копче.

### III. БОЈА И КРОЈ НА ЛЕТНАТА СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА

#### Член 5

Капата, сакото и панталоните, односно здолницата, се изработени од полесна тергал ткаенина и во иста боја се како и зимската облека. Краватата и чевлите од член 3 на овој правилник се употребуваат при носењето на летната службена облека.

#### Член 6

Деловите на летната службена облека, освен кошулата, имаат ист крој како и соодветните делови на зимската службена облека.

Кошулата е од типот „montgomery“, во бела боја и се носи со сако или без него. Ракавите се кратки со манжетни.

### IV. ОЗНАКИ ВРЗ СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА

#### Член 7

Инспекторот носи ознаки на службената облека, врз капата и горниот џеб од сакото или кошулата од левата страна.

Ознаката содржи симбол на државноста, симбол на воздухопловството и назив на органот. Ознаката е широка 7 cm, а висока 2,8 cm.

Ознаките се исти и врз летната и врз зимската службена облека. Ознаката врз капата е постојана, додека другите ознаки се изработени така што да се преносливи врз одделни делови на службената облека.

### V. НОСЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА

#### Член 8

Службената облека се носи само за време на вршење на службата.

#### Член 9

Инспекторот е должен да ја одржува службената облека чисто и уредно на свој трошок.

Службената облека не смее да се отуѓи ниту врз неа смеат да се вршат измени во кројот, бојата и ознаките.

#### Член 10

Инспекторот што не се придржува кон одредбите од чл. 8 и 9 на овој правилник, одговара дисциплински и материјално.

#### Член 11

Инспекторот не е должен да носи службена облека (член 8) кога врши службена интервенција која бара носење на опрема и облека наменети за заштита при работа.

Инспекторот за време на службен престој во странство не е должен да носи службена облека, освен ако главниот сојузен воздухопловен инспектор не определи поинаку.

#### Член 12

Службената облека и чевли се набавуваат секои две (2), а мантилот секои три (3) години.

#### Член 13

Ако на инспектор му престане работниот однос во Сојузниот воздухопловен инспекторат, службената облека може да ја задржи со плаќање на соодветен надомест.

Износот на надоместот се пресметува според цената по која е набавена облеката и спрема времето на употреба. Секој започнат месец се смета како цел месец.

Во случај на престанување на работата на инспектор во Сојузниот воздухопловен инспекторат поради стекнување право на старосна или на инвалидска пензија или поради смрт, службената облека не се враќа, ниту се плаќа за неа надомест.

Од службената облека, што по кој и да било основ преминува во приватна сопственост, се симнуваат сите ознаки.

#### Член 14

За издавањето и враќањето на службената облека се води евиденција.

### VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за кројот, бојата, ознаките, видот на материјалот и користењето на службената облека на работниците на Сојузниот воздухопловен инспекторат („Службен лист на СФРЈ”, бр. 57/78).

#### Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во („Службен лист на СФРЈ”).

VI/1 Бр. 5603/5

8 декември 1986 година

Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
сообраќај и врски,  
Мустафа Пљакиќ, с.р.

### 1005.

Врз основа на член 50 став 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

### ПРАВИЛНИК

### ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА СОЈУЗЕН ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР

#### Член 1

Образецот на легитимацијата на сојузен ветеринарски инспектор (во натамошниот текст: легитимацијата) содржи:

1) на првата страна од кориците, на средината, втиснат грб на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) на првата внатрешна страна од кориците: место за фотографија со големина 3 × 4 cm и место за потпис на имателот на легитимацијата;

3) на првата внатрешна страна назив: „ЛЕГИТИМАЦИЈА на сојузен ветеринарски инспектор”;

4) на втората внатрешна страна, на врвот, натпис: „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА”, а под тоа називот: „СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО”, како и место за запишување на регистарскиот број;

5) на третата внатрешна страна: место за запишување на презимето, татковото име и личното име на работникот на кој му се издава легитимацијата, а под тоа место за запишување на датумот на издавањето на легитимацијата, место за ставање отпечаток од службениот печат и место за потпис на лицето овластено за издавање на легитимацијата;

6) на четвртата внатрешна страна е отпечатено овластувањето од чл. 48 и 55 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја.

#### Член 2

Образецот на легитимацијата е во кожен повез со темно сина боја со големина 100 × 70 mm.

## Член 3

Легитимацијата се печати на јазиците и писмата на народите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

## Член 4

Ако сојузен ветеринарски инспектор ја загуби легитимацијата или на друг начин остане без неа, должен е за тоа веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на исчезнувањето на легитимацијата да го извести непосредниот старешина и исчезнувањето на легитимацијата писмено да го образложи.

## Член 5

Сојузниот ветеринарски инспектор на кој ќе му престане работниот однос е должен легитимацијата да ја предаде при приемот на решението за престанување на работата.

## Член 6

Образецот на легитимацијата е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

## Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот на легитимацијата на сојузен ветеринарски инспектор („Службен лист на СФРЈ”, бр. 8/78).


## Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.


Бр. 7946/1  
13 ноември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
земјоделство,  
Сава Вујков, с. р.


(прва страна од кориците)



(прва внатрешна страна од кориците)



(прва внатрешна страна)



(втора внатрешна страна)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Регистарски број: \_\_\_\_\_

(трета внатрешна страна)

\_\_\_\_\_

(презиме, татково име и лично име)

\_\_\_\_\_

(датум на издавањето)

( М.П. ) \_\_\_\_\_

(потпис на лицето овластено за издавање на легитимацијата)

(четврта внатрешна страна)

Извод  
од Законот за заштита на животните од заразните  
болести што ја загрозуваат целата земја („Службен  
лист на СФРЈ”, бр. 43/86 – чл. 48 и 55).

**1006.**

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

**П РА В И Л Н И К****ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА И ЗНАКОТ НА СОЈУЗЕН ГРАНИЧЕН ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР****Член 1**

Образецот на легитимацијата на сојузен граничен ветеринарски инспектор (во натамошниот текст: легитимацијата) содржи:

1) на првата страна од кориците, на средината, втиснат грб на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) на првата внатрешна страна од кориците: место за фотографија со големина 3 × 4 cm и место за потпис на имателот на легитимацијата;

3) на првата внатрешна страна, назив: „ЛЕГИТИМАЦИЈА НА СОЈУЗЕН ГРАНИЧЕН ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР”;

4) на втората внатрешна страна, на врвот, натпис: „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА”, а под тоа назив: „СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО”, како и место за запишување на регистарскиот број;



5) на третата внатрешна страна: место за запишување на презимето, татковото име и личното име на работникот на кој му се издава легитимацијата, а под тоа назив: „Гранична ветеринарска станица“, место за запишување на називот на станицата, место за запишување на датумот на издавањето на легитимацијата, место за ставање отпечаток од службениот печат и место за потпис на лицето овластено за издавање на легитимацијата;

6) на четвртата внатрешна страна е отпечатено овластувањето од член 43 на Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја.

#### Член 2

Образецот на легитимацијата е во кожен повез во темно сина боја, со големина 100 × 70 mm.

#### Член 3

Легитимацијата се печати на јазиците и писмата на народите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

#### Член 4

Знакот на сојузен граничен ветеринарски инспектор (во натамошниот текст: знакот) содржи симбол на државноста (грб на Социјалистичка Федеративна Република Југославија), симбол на ветеринарската струка, ознака: „сојузен граничен ветеринарски инспектор“ и регистарски број. Знакот има елипсеста форма, со големина 60 × 45 mm.

#### Член 5

Ако сојузен граничен ветеринарски инспектор ја загуби легитимацијата и знакот или на друг начин остане без нив, должен е за тоа веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на исчезнувањето на легитимацијата или знакот, да го извести непосредниот старешина и исчезнувањето писмено да го образложи.

#### Член 6

Сојузниот граничен ветеринарски инспектор на кој му престанува работниот однос е должен легитимацијата и знакот да ги предаде при приемот на решението за престанување на работата.

#### Член 7

Образецот на легитимацијата е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

#### Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот на легитимацијата на сојузен граничен ветеринарски инспектор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/78).


#### Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.


Бр. 7947/1  
13 ноември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
земјоделство,  
Сава Вујков, с. р.

(прва страна од кориците)



(прва внатрешна страна од кориците)



(прва внатрешна страна)

**ЛЕГИТИМАЦИЈА**  
на сојузен граничен ветеринарски инспектор

(трета внатрешна страна)

\_\_\_\_\_  
(презиме, татково име и лично име)

Гранична ветеринарска станица

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(датум на издавањето)

(М.П.) \_\_\_\_\_  
(потпис на лицето овластено за издавање на легитимацијата)

(втора внатрешна страна)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Рег. број: \_\_\_\_\_

(четврта внатрешна страна)

Извод  
од Законот за заштита на животните од заразните  
болести што ја загрозуваат целата земја („Службен  
лист на СФРЈ”, бр. 43/86 - член 43).

**1007.**

Врз основа на член 95 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83 и 16/86), сојузниот секретар за финансии издава

**НАРЕДБА**

**ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ**

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/84, 67/84, 5/85, 72/85 и 23/86) во точка 41 став 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) на сметката бр. 842 – 1973 – Деловни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството по основ на задолжителниот заем од 1986 година;

2) на сметката бр. 842 – 1989 – Деловни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството по основ на задолжителниот заем од 1987 година.”

2. Во точка 59 став 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) проодната сметка бр. 842-2073 – Средства на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Ково за 1986 година;

2) проодната сметка бр. 842-2089 – Средства на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Ково за 1987 година.”

3. Приходите на буџетот од царини и други увозни давачки за стоки увезени до 31 декември 1986 година и делот од приходите од основниот данок на промет на производи, на прометот остварен до 31 декември 1986 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 1987 година, се уплатуваат во корист на Буџетот на федерацијата за 1986 година, согласно со член 21 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85).

При уплатата на приходите од царини и други увозни давачки за стоки увезени до 31 декември 1986 година и на делот од приходите од основниот данок на промет, на прометот остварен до 31 декември 1986 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 1987 година, уплатувачите на тие приходи ќе ја назначат на сите налози, во „повикување на број (одобрение)”, ознаката на годината – 1986, согласно со Упатството за видот, содржината и употребата на еднообразни обрасци за вршење работи на платниот промет во земјата преку Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/84, 67/84 и 42/85).

4. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1987 година.

Бр. 6-3556/1

19 декември 1986 година

Белград

Сојузен секретар за  
финансии,  
Светозар Рикановиќ, с. р.

**1008.**

Врз основа на член 14 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/73, 9/76 и 63/86), во врска со одредбата на редниот број 14 (18) на одделот Статистика на трудот од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1987 година, кој е составен дел на Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1987 година

(„Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/86), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ПОПИС НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР**

1. Статистичкото истражување Попис на работниците во општествениот сектор (РАБ-20 и РАБ-20-А) ќе се спроведе во текот на првото тримесечје на 1987 година, според состојбата на 31 декември 1986 година.

2. Податоци поднесуваат: организациите на здружен труд, договорните организации на здружен труд, основните задружни организации, земјоделските, занаетчиските и други задруги, банките и други финансиски организации, општите и посебните здруженија на организациите на здружен труд, сите форми на интересно организирање, органите на општествено-политичките заедници, органите на општествената заедница, месните заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, работните заедници на организациите, заедниците и органите, здруженијата на граѓани и другите организации и заедници (во натамошниот текст: организациите и заедниците).

3. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се соберат поединечно за секој работник податоци за: презимето и името, полот, годината на раѓањето, пензискиот стаж, занимањето, школската подготовка, стручното образование, стручната подготовка за вршење на определени работи односно работни задачи, видот на работа – работите, местото на постојаното живеење, видот на работниот однос, работното време, работата во смени, чистиот личен доход и бројот на платените часови на работа за 1986 година и бројот на месеците на кои се однесуваат податоците за чистиот личен доход и платените часови на работа.

4. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според упатството и на обрасците што ќе ги пропише Сојузниот завод за статистика, во соработка со републичките заводи за статистика и покраинските заводи за статистика.

5. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод за статистика, републичките заводи за статистика и покраинските заводи за статистика.

6. Пополнувањето на обрасците за секој работник и за организацијата и за заедницата ќе го извршат организациите и заедниците на начинот определен во упатството за пополнување на обрасците.

7. Надлежните републички заводи за статистика и надлежните покраински заводи за статистика ќе им достават на организациите и заедниците потребен број обрасци и упатства за нивно пополнување.

Републичките заводи за статистика и покраинските заводи за статистика ќе го определат рокот до кога организациите и заедниците ќе бидат должни да ги достават пополнетите обрасци.

8. Податоците собрани со ова истражување ќе служат исклучително за статистички цели.

9. Лицата што учествуваат во собирањето, контролата и обработката на податоците се должни овие податоци да ги чуваат како службена тајна.

10. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 001-4858

3 декември 1986 година

Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
статистика,  
д-р Драгутин Груповиќ, с.  
р.

**1009.**

Врз основа на член 14 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/73, 9/76 и 63/86), во врска со одредбата на редниот број 10 (8) од одделот Статистика на внатрешната трговија на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1987 година, кој е соста-

вен дел на Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/86), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува:

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ПРОДАЖБАТА ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО

1. Статистичкото истражување Извештај за капацитетите на продажбата во трговијата на мало (ТРГ-41) ќе се спроведе до 31 мај 1987 година.

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се соберат податоци за капацитетите на продажниот простор и прирачните магацини, прометот и работниците во продавниците – се по типови продавници и трговски струки.

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според упатствата и на образците што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика, во соработка со републичките и покраинските заводи за статистика.

4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод за статистика, републичките и покраинските заводи за статистика и статистичките органи во општините и градовите.

5. Податоците собрани со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе служат исклучително за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 001-5001  
10 декември 1986 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
статистика,  
д-р Драгутин Грушковик, с.  
р.

#### 1009/а.

Врз основа на член 33 од Законот за основите на општествените совети и за сојузните општествени совети („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/79) Сојузниот општествен совет за меѓународни односи, на седницата одржана на 12 декември 1986 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

За претседател на Сојузниот општествен совет за меѓународни односи се избира, со четиригодишен мандат, Јакша Петриќ, член и претседател на Претседателството на Социјалистичка Република Хрватска.

Бр. 29  
12 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот општествен  
совет за меѓународни  
односи  
Мирко Остојќ, с. р.

#### 1009/б.

Врз основа на чл. 24 и 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ДО 31 ЈАНУАРИ 1987 ГОДИНА

1. Заради остварување на задачите на монетарно-кредитната политика што ја спроведува Народната банка на

Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, основните и здружените банки (во натамошниот текст: банките) се должни да обезбедат нивните динарски пласмани во текот на јануари 1987 година да не остварат пораст во однос на книговодствената состојба на тие пласмани на ден 31 декември 1986 година, а според образецот на КНЈ-БИФО.

Банката која на ден 31 декември 1986 година имала непокриени пречекорувања на динарските пласмани во смисла на одредбите од Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на пораст на динарските пласмани на банките во периодот од 1 ноември до 31 декември 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/86) е должна до 31 јануари 1987 година динарските пласмани да ги намали за износите на тоа пречекорување во однос на нивната состојба на 31 декември 1986 година.

2. Под динарски пласмани на банките во смисла на оваа одлука се сметаат динарските пласмани што банките им ги даваат на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица, интерни банки, граѓански правни лица и на граѓани.

Под пласмани во смисла на став 1 од оваа точка не се сметаат пласманите што банките им ги даваат на банките, Југословенската банка за меѓународна економска соработка, Пазарот на пари и хартии од вредност и на Поштенската штедилница.

3. По исклучок од одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука, обврската за ограничување на порастот на пласманите нема да се применува на:

1) пласманите за извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрачје, посебно за извоз што се остварува во рамките на заеднички програми за производство и извоз, за извоз на клириншкото подрачје што се остварува според меѓудржавни аранжмани, за извоз во рамките на долгорочна производствена кооперација, пласманите за кредитирање на извозот на опрема и бродови и извезување на инвестициони работи во странство на кредит и за производство и подготвување на стоки и услуги за извоз, вклучувајќи ги и подготовките за вршење на туристички услуги на странски туристи, под услов пласманите од оваа одредба да се даваат само врз основа на документација пропишана со одлуката за користење на примарна емисија и да се обезбеди строго наменско користење на овие кредити во функција на зголемување на извозот на стоки и услуги;

2) пласманите за производство на основни земјоделски производи и за гоеење на добиток, пласманите за залихи на основни земјоделски производи што се формираат кај производителите на тие производи со рок на кредитирање до 60 дена, пласманите за резерви на основни земјоделски и прехранбени производи што се формираат кај организациите за стоковни резерви (општинските, републичките односно покраинските и сојузните стоковни резерви) пласманите за залихи на основни земјоделски и прехранбени производи кај прометните организации (што се занимаваат со промет на тие производи на големо), како и пласманите за залихи на основни земјоделски производи што се формираат кај организациите на здружен труд кои се занимаваат со индустриска преработка, доработка, односно гоеење на добиток под услов пласманите од оваа одредба да се даваат само врз основа на документацијата пропишана со одлуката за условите на користење на примарната емисија и да се обезбеди строго наменско користење на овие кредити;

3) пласманите на банките од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата настрадани од земјотрес, пласманите од дополнителни и посебни средства што се користат за побрзиот развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а најмногу до височината на остварениот прилив на средствата за тие намени, во согласност со законите и другите прописи;

4) пласманите на банките за станбено-комунална изградба, до височината на порастот на собраните средства наменети за таа изградба;

5) инвестиционите кредити на банките во кои учествуваат кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој, на нејзините афилијации, на европската инвестициона банка и на ЕУРОФИМА;

6) пласманите на банките за кредитирање на изградбата и за завршување на објектите наменети за одржување на Универзијадата во Загреб 1987 година;

7) пласманите за реализација на проектот „Капела“ до износот предвиден со посебна одлука.

4. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите од оваа одлука банките се должни на надлежната народна банка да и доставуваат извештај за остварениот пораст на динарските пласмани, според книговодствената состојба на крајот на јануари, до 12 февруари 1987 година.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини и доставуваат на Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на динарските пласмани на банките на ниво на републиките односно на автономните покраини и по еден примерок од примените индивидуални извештаи на банките во рок од 5 дена од истекот на рокот за доставување извештај на банката од став 1 на оваа точка.

Народната банка на Југославија во рок од пет дена од денот на приемот на збирните извештаи од став 2 на оваа точка ќе им доставува на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини збирни извештаи за сите републики и автономни покраини.

По исклучок од ст. 1 до 3 на оваа точка, банките во рок од три дена по истекот на секоја декада, ќе им доставуваат на народните банки десетодневни извештаи за состојбата и промените на пласманите од точка 3 под 1 и 2 на оваа одлука. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, во рок од наредните три дена, и доставуваат на Народната банка на Југославија збирен извештај за состојбата и промените на овие кредити и по еден примерок од индивидуалните извештаи на банките.

5. Банките се должни да обезбедат книговодствено следење на пласманите во согласност со нивното распоредување во одредбите на оваа одлука.

6. Извештаите од точка 4 на оваа одлука банките ќе ги доставуваат според упатствата и на образецот што го пропишува Народната банка на Југославија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 246

25 декември 1986 година

Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

1009/ц.

Врз основа на член 99 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86 и 67/86), Советот на гувернерите пропишува

## УПАТСТВО

### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ

1. Во Упатството за пополнување пријави за склучените договори за надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85, 43/86 и 55/86), во точка 4 во потточка 30 зборот: „опрема“, се заменува со зборот: „стоки“.

2. Во точка 5 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во случаи кога со договор што е регистриран кај надлежен сојузен орган е предвидено во рамките на долгорочната производствена кооперација да се извезува право на технологија и деловно-техничка соработка во рубриката 12 се запишува шифрата на таа форма на работа од Кодексот на шифри „21“.

3. Во точка 15 во одредбата под 2) бројот: „17“ се брише.

4. Во точка 19 во одредбата 38 по став 5 се додава нов став 6, кој гласи: „во случаи на пријавување на договор од

точка 17 став 2, во оваа рубрика се запишува вкупниот број пријави (на пример: „пет пријави што носат ист број на заклучоци, а се разликуваат по регистарскиот број, во забелешката на сите пријави се запишува: „Вкупно 5 регистарски броеви на пријавата“).

5. Во точка 20 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во случаи кога со договор, што е регистриран кај надлежен сојузен орган, е предвидено, во рамките на долгорочната производствена кооперација, да се увезува и материјално право на технологија и деловно-техничка соработка, во рубриката 14 се запишува шифрата на таа форма на работа од Кодексот на шифри „21“.

6. По точка 25 се додава нова точка 25а, која гласи:

„25а. Кај увозот на стоки односно на услуги што се плаќаат со средства на домашна организација на здружен труд заради извршување на договорот за вложување, пријавата за склучен договор за увоз се пополнува на начинот предвиден во точка 19 односно на начинот предвиден во точка 31, со тоа што во рубриката 5 (форма на увозна работа), во шифреното поле со должина две места, се запишува шифрата „29“ (увоз што се плаќа со средства на домашна организација на здружен труд заради извршување на договорот за вложување). Кон пријавата се прилага документацијата предвидена за редовен увоз на стоки односно за увоз на услуги.“

7. Во точка 27 став 1 во одредба 4) на крајот точката и запирката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а кога се увезува само услуга, не се пополнува и рубриката „28“.

8. Називот на точка 28 се менува и гласи: „Увоз на услуги на поправки и облагородување на привремено извезени стоки“.

9. Во точка 30 во став 2 бројот: „19“, се заменува со бројот: „18“.

10. Поглавјето „IV - Пријава на неизвршен извоз и увоз по склучени договори за надворешнотрговски промет“, се брише.

11. Во точка 39 во став 1 на крајот се додава следниот текст: „На образецот 69 се пријавуваат и неизвршените делови од поднесените пријави за извоз заради усогласување со прописите што се применуваат во моментот на извршувањето на работата, сообразно со прописот што се донесува врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство. Образецот 69 се пополнува на начинот предвиден во точ. 39, 40 и 41 со тоа што за стариот податок се земаат податоците пријавени во 1986 година на обрасците 66 и 66/1 и што во новиот податок за рубриката 33-динамика на извозот се внесува процентот на неизвршениот извоз од фактурната вредност од образецот 66, спрема динамика на извозот за 1987 година, а кој е покриен со право на извоз.“

12. Во точка 42 во став 1 на крајот се додава следниот текст:

„На образецот 79 се пријавуваат и неизвршените делови од поднесените пријави за увоз заради усогласување со прописите што се применуваат во моментот на извршувањето на работата, сообразно со прописот што се донесува врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство. Образецот 79 се пополнува на начинот предвиден во точ. 42, 43 и 44 со тоа што за стариот податок се земаат податоците пријавени во 1986 година на обрасците 76 и 76/1 и што новиот податок за рубриката 36-динамика на увозот ќе се внесе процентот на неизвршениот увоз од фактурната вредност од образецот 76, спрема динамиката на увозот за 1987 година кој е покриен со право на увоз и со право на плаќање“.

13. Во точка 45 став 1 текстот: „68 и 68/1 Пријава на неизвршен извоз и 78 и 78/1 Пријава на неизвршен увоз“ и ставот 2 се бришат.

14. Точ. 46, 47 и 48 се бришат.

Во Кодексот на шифрите, во поглавјето V - Форма на увозна работа по бројот 28 се додава бројот 29, кој гласи:

„29 Увоз што се плаќа со средства на домашна организација на здружен труд заради извршување на договорот за вложување“.

Во поглавјето VI - Намена на увозот, во називот на шифрата 0304 по зборот: „одржување“ се додаваат зборовите: „на домашна опрема“.

По шифра 10 се додаваат шифрите 11 и 12:

„11 Резервни делови за тековно одржување на увозна опрема

12 Резервни делови за инвестиционо одржување на увозна опрема”.

Во поглавјето IX – Режим на увозот по шифрата 08 се додават следните нови шифри и називи:

- „11 Д – Дозвола за корисниците од член 127 на ЗДР;  
 21 Д – Дозвола за корисниците од член 132 на ЗДР;  
 31 Д – Дозвола за корисниците од член 134 на ЗДР;
- 14 ЛБО – Условно слободен увоз за корисниците од член 127 на ЗДР;  
 24 ЛБО – Условно слободен увоз за корисниците од член 132 на ЗДР;  
 34 ЛБО – Условно слободен увоз за корисниците од член 134 на ЗДР;  
 44 ЛБО – Условно слободен увоз без товарење на право на плаќање врз основа на посебни прописи;
- 17 Кк – Количински контингент за корисниците од член 127 на ЗДР;  
 27 Кк – Количински контингент за корисниците од член 132 на ЗДР;  
 37 Кк – Количински контингент за корисниците од член 134 на ЗДР;  
 18 Кв – Контингент по вредност за корисниците од член 127 на ЗДР;  
 28 Кв – Контингент по вредност за корисниците од член 132 на ЗДР;  
 38 Кв – Контингент по вредност за корисниците од член 134 на ЗДР.”

15. Ова упатство влегува во сила на 1 јануари 1987 година.

О бр. 238  
 Белград, 1986 година

Претседател  
 на Советот на гувернерите  
 гувернер  
 на Народната банка на  
 Југославија,  
 Душан Влатковиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Уредбата за измени и дополне- нија на Уредбата за контниот план и за билансите на буџетите на општествено-политичките заедници објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/86, се поткраднаа подолу наведените грешки, па се дава

## ИСПРАВКА

### НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Во образецот Биланс на состојбата на ден \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година, под реден број 28 во колона 2, наместо бројот: „006”, треба да стои бројот: „004”.

Во вкупната актива наместо текстот во заграда: „(ред. бр. 1 до 52)”, треба да стои текстот: „(ред. бр. 1 до 23 + 36 до 52)”.

Во вкупната пасива во заграда наместо бројот: „73”, треба да стои бројот: „74”.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 12 декември 1986 година.

## УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

### УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЕТИОПИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЕТИОПИЈА**

#### I

Се отповикува  
 Нусрет Сеферовиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Етиопија.

#### II

Се назначува  
 Иван Сеничар, досегашен член на Извршниот совет на Социјалистичка Република Словенија и претседател на Републичкиот комитет за меѓународна соработка за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Етиопија.

#### III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 48  
 8 декември 1986 година  
 Белград

Претседател  
 на Претседателството на  
 СФРЈ,  
 Синан Хасани, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна
992. Уредба за вооружување на работниците на милицијата во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи — — — — —	2073
993. Уредба за единствениот начин на обезбедување податоци за граѓаните, што се внесуваат во единствениот регистар на населението и за единствениот начин на водење на регистарот — — — — —	2073
994. Одлука за издавање пригодни ковани пари по повод 40-годишнината од ослободувањето на Југославија и победата над фашизмот	2074
995. Одлука за формирање на Совет во областа на метеорологијата и хидрологијата — —	2075
996. Одлука за формирање Комисија за нова рунда на мултилатералните трговски преговори во GATT — — — — —	2075
997. Одлука за промена на Номенклатурата на Царинската тарифа — — — — —	2076

	Страна		Страна
998. Одлука за формирање на стручен совет во Сојузниот секретаријат за информации за разгледување на прашањата од областа на јавното информирање — — — — —	2077	1005. Правилник за легитимацијата на сојузен ветеринарски инспектор — — — — —	2086
999. Одлука за формирање Совет во областа на сателитската радиодифузија и кабелската дистрибуција — — — — —	2078	1006. Правилник за легитимацијата и знакот на сојузен граничен ветеринарски инспектор —	2086
1000. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на исплата на паричните примања пропишани со законите со кои се уредуваат основните права на борците, воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци и за начинот на водење евиденција за извршените исплати — —	2078	1007. Наредба за измени на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи — — — — —	2091
1001. Правилник за начинот и роковите на усогласување на месечните парични примања пропишани со законите со кои се уредуваат основните права на борците, воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци — — — — —	2079	1008. Решение за спроведување на статистичкото истражување Попис на работниците во општествениот сектор — — — — —	2091
1002. Правилник за начинот и условите за пријавување на радиостаници и за начинот и условите под кои странци можат да внесуваат, користат, изнесуваат и пренесуваат определени радиостаници преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	2079	1009. Решение за спроведување на статистичкото истражување Извештај за капацитетите на продажбата во трговијата на мало — — — — —	2091
1003. Правилник за измена на Правилникот за условите во поглед на здравствената исправност на диеталните намирници што можат да се пуштаат во промет — — — — —	2085	1009/а. Одлука за избор на претседател на Сојузниот општествен совет за меѓународни односи — — — — —	2092
1004. Правилник за југословенските стандарди за градежни заварени арматурни мрежи — —	2085	1009/б. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на динарските пласмани на банките во периодот од 1 до 31 јануари 1987 година — — — — —	2092
1004/а. Правилник за службената облека на сојузен воздухопловен инспектор — — — — —	2085	1009/ц. Упатство за измени и дополненија на Упатството за пополнување пријави за склучените договори за надворешнотрговски промет — — — — —	2093
		Исправка на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за контниот план и за билансите за буџетите на општествено-политичките заедници — — — — —	2094
		Укази — — — — —	2094

---

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. – Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИК. – Уредник КРСТЕ ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. – Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1.